

**ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "СТИПИОН 2011" ШТИП  
СО ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2018 ДО 30-06.2018  
ГОДИНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА  
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ШТИП**

Во текот на периодот од 01.01-30.06.2018 година, ЈП "СТИПИОН 2011", имајќи ги во предвид Програмата за уредување на градежно земјиште, своето работење го усмери кон одржување на објекти од инфраструктурата и останати комунални објекти и тоа:

1. Изградба на објекти:

1.1. По иницијатива на УЗ:

- Изработка на дворно место во детска градинка во Ново село
- Изработка на тротоари на ул. Ванчо Прке
- Тампонирање на ул. Пожарска во нас. Дузлак
- Тампонирање на улица во нас. Балканска
- Изработка на тротоар со павер елементи на ул. Борис Крајгер.....2.057.735,00

1.2. Изградба на стационар за кучиња..... 611.839,00

1.3. Изградба на пристапна патека во Градски стадион..... 1.229.123,00

1.4. Изградба на тротоар на ул. Кирил и Методи.....273.775,00

1.5. Изградба на пристапна патека градски стадион.....146.795,00

1.6. Изградба на тротоар на ул. Маршал Тито..... 887.367,00

1.7. Изградба на раскрсница кај Мал одмор..... 597.114,00

1.8. Изградба на пристапна патека ул. Сане Георгиев.....167.857,00

1.9. Изградба на крак на ул. Радански пат..... 818.290,00

1.10. Изградба на пешачка патека помеѓу ул. Вера Циривири-ул. Х. Карпош..... 78.942,00

1.11. Изградба на мини плоштад кај Пензионерски дом.....798.408,00

1.12. Изградба на тротоар на бул. ЈНА.....1.139.138,00

1.13. Уредување на ул. Борис Крајгер, ул. Сутјеска, ул. К. Петков Мисирков...1.573.262,00

1.14. Уредување на ул. К. Петков Мисирков, кеј Д. Влахов, ул. В. Главинов.....1.548.025,00

1.15. Изградба на пристапна патека кај Градски стадион.....698.221,00

**Вкупно реализирани средства од точка 1 за изградба на објекти.....12.625.891,00,00 ден.**

---

Со програмата за уредување на градежно земјиште за 2018 година за изградба на комунална инфраструктура предвидени се.....60.000.000,00 ден.  
од кои не повеќе од 40% (24.000.000,00 ден.) се предвидени за извршување на услуги од страна на ЈП Стипион 2011 Штип.

јули, 2018

ЈП“СТИПИОН 2011“  
Директор  
Д.г.и.Сашко Протогеров